



РАФОМЕТРИКС

ГРАФОМЕТРИКС е редовна публикација на Finance Think што содржи важни тековни информации за домашната, регионалната и светската економија претставени низ графички прикази.

ГОДИНА 5, БРОЈ 1

ФОКУС

- Македонија е рангирана на 67 место за наука и читање и 66 место за математика од вкупно 70 земји, според ПИСА тестовите за писменост за 2015.
- Меѓународниот монетарен фонд ја ревидираше проекцијата за растот на Македонската економија за 2016, на **3,2%** од претходните 3,5% (октомври 2016).
- Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2016 година:
 - >Економијата **порасна за 2,4%**. Градежништвото останува сектор кој генерира доминантен дел од вкупниот раст на економијата.
 - >Стапката на невработеност продолжи да се намалува и изнесува **23,7%**. Сепак ваквото намалување е со ублажено темпо, споредбено со темпото на пад на невработеноста во текот на 2015.
- Според податоците на НБРМ, во 2016 година
 - >Странските директни инвестиции се **намалија за 0,83** процентни поени и изнесуваат 1,58% од БДП.
 - >Штедењето во декември **се зголеми за 5,9%** на годишна основа.

Finance Think е непрофитен институт за економски истражувања и политики.

Нашата Визија


Да поттикнеме економско размислување за подобра благосостојба утре.

Нашата Мисија

Да ја намалиме сиромаштијата, да ги зајакнеме макро-финансиските политики и да ја унапредиме финансиската стабилност преку економски истражувања, советување и препораки за економските политики и поттикнување критичка дебата за економските процеси

Ул. Фредерик Шопен1/2,
1000 Скопје
+389 2 6156 168
www.financethink.mk
info@financethink.mk

Раст на кредитирањето



Извор: НБРМ, Визуелизација Finance Think

Политичката криза го намали растот на кредитирањето. Ефектот е особено евидентиран кај фирмите каде обемот на краткорочните кредити се намалува, од друга страна растот на долгорочните кредити е позитивен, но значајно забавен во последнијата година. Краткорочното кредитирање на населението останува со стабилен низок раст. Растот на долгорочните кредити кај домаќинствата благо се намали, но останува релативно висок.


Странските директни инвестиции и дознаките од странство (2006-2016)



Извор: НБРМ, Визуелизација Finance Think

Странските директни инвестиции во просек изнесуваат 3,6% од БДП, и се повисоки од дознаките од странство, кои во просек изнесуваат 2,6% во последните десет години. Сепак, дознаките од странство се минимално повисоки (1,96% од БДП) од странските директни инвестиции (1,60% од БДП) во 2016 година. Дознаките од странство се постабилни и помалку сензитивни на политичко-економските ситуации, за разлика од странските директни инвестиции кои имаат опаѓачка тенденција во случај на криза и флукутираат низ годините.


Животниот стандард во Западен Балкан



Извор: World Development Indicators, Визуелизација на Finance Think.

Животниот стандард во Западен Балкан е една третина од тој во Европската Унија. За 10 години, животниот стандард во земјите од Западниот Балкан се зголеми за значителни 32 %. Со највисок животен стандард во регионот е Црна Гора (15.254 долари по глава на жител), проследена од Србија (13.278 долари). Македонија е на третото место (12.732 долари), а последно е Косово (9.142 долари). Сепак, во 10-годишниот период, најголем пораст на животниот стандард забележа Албанија (47,6 %), а најнизок Србија (21,8%). Стандардот растеше и во однос на просечниот стандард во ЕУ, од 27 % во 2005 на 33% во 2015.

Раст на БДП во државите од Западен Балкан



Извор: Vienna Institute for International Economic Studies, Визуелизација Finance think

Растот на економијата во западно-балканските држави е проектиран да забрза. Но, двигателите и ризиците може да се различни. Неколку проекти во градежништвото, транспортот и енергетиката ќе предизвикаат раст во сите земји. Приватните инвестиции ќе бидат клучни за Србија, а пак за Црна Гора ќе биде растот на туризмот. Политичката криза демне над економскиот раст во Македонија.

Вистинската цена на бесплатното здравствено осигурување


Кој го плаќа и колку добива

Над **90%** од населението во Македонија има здравствено осигурување



За десет години, просечниот месечен придонес за здравствено осигурување пораснал за **38%**

Кој и колку плаќа и користи (месечно во денари)



2006
228
денари

Просечниот месечен трошок платен од сопствен џеб, за едно лице во домаќинство е 312 денари и

истиот се зголемил за **37%** за десет години

2015
312
денари

Над 90% од населението во Македонија има здравствено осигурување. Но, само 4 од 9 лица плаќаат придонеси за здравство. За 10 години, просечниот месечен придонес за здравствено осигурување пораснал за 38%. Просечниот земјоделец плаќа најмалку, а користи најмногу од здравственото осигурување, додека просечниот вработен плаќа повеќе од просечниот пензионер и просечниот земјоделец заедно.

Подготовката на овој инфографик беше овозможен со поддршка од Британска амбасада Скопје, во рамките на проектот FISCAST+: Фискалната транспарентност и одговорност ги подобрува политиките во областите на квалитет на живот, образование и здравство. Мислењата и ставовите наведени во оваа публикација не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската амбасада.